



Република Македонија
Министерство за здравство

Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Примено: 16-01-2019			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
44	350	1	

Архивски знак:	
Рок на чување:	20 години

До:

Здружение ХЕПА Македонија Национална организација за
унапредување на здравјето со физичката активност

Ул. Козара 68-2/16 Центар, Скопје

Ваш број: 43-8705/3 од 13.12.2018 година

Наш број: 22-9011/1 од 27.12.2018 година

Предмет: Одговор на Ваше барање/предлог иницијатива

Почитувани,

Бр. 22-9011/
22-518/1
15-01-2019 година

Скопје

Министерство за
здравство

50-та Дивизија б.б,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3112 500
Сајт: www.moh.gov.mk

Со допис број 43-8705/3 од 13.12.2018 година, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - одделение за соработка со невладини организации, од Министерството за здравство побара да се произнесе за релевантноста и прифатливоста на Вашата Предлог иницијативата со наслов изготвување на Национална стратегија за унапредување на јавното здравје низ подобрување на физичката активност и редуцирање на седентарното однесување на населението во Република Македонија.

Со оглед дека Предлог иницијативата се однесува на изготвување на Национална стратегија за унапредување на јавното здравје низ подобрување на физичката активност и редуцирање на седентарното однесување на населението во Република Македонија, како врз основа на одржан состанок со преставник на Вашето здружение, Министерството за здравство Ве известува за следното:

Согласно Европската рамка на СЗО за здравје и благосостојба - ЗДРАВЈЕ 2020, визијата на Владите во Европскиот регион е да работат секторски на ниво на земји со сите засегнати страни и да овозможат на сите граѓани да имаат подобар и подолг живот, како и прифаќање на физичката активност како стил на живеење.

Стратегијата за физичка активност има за цел да ги поттикне владите и засегнатите страни да работат заедно преку зголемување на нивото на физичката активност кај цело население во Европскиот регион преку:



Понатаму, повеќекратните придобивки од зголеменото ниво на физичката активност на населението преку, на пример, пешачење, велосипедизам, активна рекреација, спорт и игра, се меѓусебно поврзани и придонесуваат за постигнување на заедничките цели, политички приоритети и амбиции од Агендата 2030.

Во интерес на нашата идна соработка, координирање на активности, изработка оперативни планови за физичка активност, Вашата организација потребно е да номинира претставник кој активно ќе се вклучи во работата и ќе даде свој придонес во креирањето на сите понатамошни документи поврзани со Вашата експертиза.

Со почит,

Подготвил: м-р Сања Саздовска, Државен советник
Одобрил: д-р Владимир Милошев, Државен секретар

МИНИСТЕР
Доц. Д-р Венко Филипов



Копија до:

Генерален секретаријат – Одделение за соработка со
невладини организации

